

*Издание за теорија и практика на правото*

**ДЕЛОВНО ПРАВО  
BUSINESS LAW**

*Edition for the theory and practice of Law*



Оваа публикација е подготвена од страна на Издавачот – Здружение на правници на Република Македонија, и ги содржи рефератите на 77-мата Средба на правници.

# ДЕЛОВНО ПРАВО

Издавач: *Издадено на јавнотојат на Република Македонија*

Здружение на уредници

Главен и одговорен уредник:  
Д-р Глигор Беличанин,  
редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и  
брандсайден на Здружението на правнициште на РМ

Издание за теорија и практика на јуридиците

Издадено на 77-мата Средба на јавните, Скопје, 02 - 04.11.2017

Година XVIII

Број 37

Скопје

Ноември 2017

Уредувачки одбор:

Проф. д-р Глигор Глигорев

Проф. д-р Александар Николоски

Д-р Ареен Јаневски,

редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Д-р Глигор Сандирова,

студентка на Установниот суд на РМ и ѕонреден професор

на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Академик д-р Венко Камбовски,

редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

д-р Владо Бичковски,

професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

д-р Сашо Георѓиевски,

професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

д-р Димитко Милевски

д-р Кирил Чавдаров,

студент на Установниот суд на РМ, во пензија

СОДРЖИНА  
  
Горан Коечки  
Здружение на јавните, Средба на јавните, Скопје, 02 - 04.11.2017  
МАКЕДОНСКОТО КОРПОРАТИВНО ПРАВО ..... 63

Тајјана Сусулеска  
Одговорност на трговецот – ПОСЕДНИЦА – 43  
Одговорност на содружниците/акционерите за обврските на  
сроките обврски и стечај на доделник – ПОДЕНЦИ ..... 83

Али Алиу  
Одговорност на содружниците/акционерите за обврските на  
трговското друштво во случај на злоупотреба на правниот  
објективитет на друштвото ..... 63

Ванчо Ѓорѓиев  
Славе Тривески  
Адреса: Бул. „Гоце Делчев“ 9 б.  
1000 Скопје  
Тел./факс: (+389 2) 3131-084  
Е-пошта: mla@mja.org.mk  
http://www.mja.org.mk  
  
Жиро сметка: 250-000000259-13,  
дансбр. 403099191047,  
деномент на Шпакарес банка Македонија - Скопје

Компјутерска подготвока и печатење:  
Димитријан - Скопје  
  
Превод:  
Друштво за услуга ЈАЗИЧНО СТУДИО ЈАНИКА ДООЕЛ - Скопје  
  
Ана Павловска Данева  
Елена Давиткова  
Осврт на најпр. - СТРАТРИЈАТА ЗА РЕФОРМА НА  
ПРАВОСУДНИОТ СЕКТОР 2017-2021 ..... 105

Борче Давитковски  
Ивана Шумановска-Спасовска  
Измените на законот за управните  
спроводи - нужности и потреба ..... 117

# BUSINESS LAW

*Editon for the theory and practice of law*

Year XVIII

No. 37

Skopje

November 2017

Димитрија АПОСТОЛОВСКА ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ НА СУДИЛИТЕ ВО УПРАВНИОТ СУД ПРИ ПОСТАЛУВАЊЕ ПО ТУЖБИ АВОКОЛАЦИИ СО ПРАВАТА НА ГРАФАНИТЕ КАКО ТУЖИТЕЛИ ПРИ ПРИМЕНАТА НА ПОСТОЕЧКИТЕ ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА .....	135
Андоацеја ДИМОВСКА ВЕНТАЧЕЊЕТО КАКО ДОКАЗНО СРЕДСТВО ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАЛКА И НЕГОВИТЕ КОНТРОВЕРЗИИ ОД АСПЕКТ НА СУДИЛИТЕ .....	153

## Vladimir GORCHESKI

Валентин ПЕПЕЛЬУСКИ ВЕНТАЧЕЊЕТО КАКО ДОКАЗНО СРЕДСТВО ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАЛКА И НЕГОВИТЕ КОНТРОВЕРЗИИ ОД АСПЕКТ НА ПОЛНОМОШНИЦИТЕ НА СТРАНКИТЕ (АДВОКАТИ) .....	169
Страна на венчалите .....	189

## Todor KALAMATIEV

Любомир КОВАЧЕВИЌ ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПРОМЕНА НА РАБОТОДАВАЧОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СРБИЈА (КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА) .....	203
Страна на венчалите .....	227

## Bojana BALKOVSKA

ВЛИЈАНИЕТО НА СТАТУСНИТЕ ПРОМЕНИ ВО ТРГОВСКИТЕ ГРУПШТВА ВРЗ ПРАВАТА НА РАБОТЕНИЦИТЕ СО ОСВРТ НА ПРИМЕНАТА НА ЧЛ. 78 ОД ЗРО (ПОНУДА НА НОВ ПРОМЕНЕТ ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ) .....	227
Страна на венчалите .....	189

## Tatjana SUSULESKA

Goran KOESKI RELATED PARTY TRANSACTIONS IN COMPARATIVE AND MACEDONIAN CORPORATE LAW .....	7
Tatjana SUSULESKA RESPONSIBILITY OF THE SOLE PROPRIETOR FOR THEIR OBLIGATIONS AND BANKRUPTCY OF THE SOLE PROPRIETOR .....	43

## Ali ALIU

Vancho GJORGIEV Slave TRPESKI INVARIANT RELATIONS FROM TO THE WEIGHT CONSTRUCTION TITULAR – VALUE – USE – FUNCTIONALITY IN THE NATIONAL CADASTRE SYSTEM .....	83
Ana PAVLOVSKA DANEVA Elena DAVITKOVSKA REVIEW OF THE DRAFT STRATEGY FOR REFORMS IN THE JUDICIAL SECTOR 2017-2021 .....	105

## Borche DAVITKOVSKI

Ivana SHUMANOVSKA-SPOSOVSKA AMENDMENTS OF THE LAW ON ADMINISTRATIVE DISPUTES – NECESSITY OR NEED .....	117
--	-----

## CONTENTS

*Articles of the 77th Lawyers Meeting, Struga, 02 - 04.11.2017*

Проф. д-р Тодор Каламатиев<sup>1</sup>  
Проф. д-р Јубинка Ковачевик<sup>2</sup>  
Док. д-р Александар Ристовски<sup>3</sup>

## ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПРОМЕНА НА РАБОТОДАВАЧОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СРБИЈА (компаративна анализа)

### 1. Потреба за посебна заштита на работниците во случај на промена на работодавачот

Сигурноста на работното место е важен аспект на заштита на вработените воопшто и посебно во случај на промена на работодавачот. Причината за ова е потребата да се спречи можноста вработените да ги загубат своите работни места во случај на статусни промени на едно друштво или во други случаи на промена на работодавачот. Оваа потреба е препозната и во рамките на Европската Унија (ЕУ), па така Директивата на Советот 2001/23/EK<sup>4</sup> нормира правило дека сите договори за вработување, кои се во сила на датумот на пренос на претпријатието автоматски се префрлаат од страна на работодавачот - претходник на работодавачот - следбеник. Тоа е затоа што, за разлика од вработениот, кој во никој случај не може да ја довери својата работа на трети лица (договорот за работа се заклучува *intuitu personae*), работодавачот може да ги пренесе правата и обврските од работникот однос на трети лица. Меѓутоа, во исто време, потсетуваме дека секое претпријатие претставува единствено организационо единство на материјални елементи (пра-

<sup>1</sup> Редовен професор на Правен факултет „Устимијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, e-mail: tonikulamativ@yahoo.com.

<sup>2</sup> Вонреден професор на Правен факултет, Универзитет во Белград, e-mail: ljubinka@ius.bg.ac.rs.

<sup>3</sup> Доктор на Правен факултет „Устимијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, e-mail: alek272@yahoo.com.

<sup>4</sup> Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses (*Official Journal L* 82, 22. 3. 2001, стр. 16–

во на сопственост, право на индустриска сопственост, авторски права, побарувања и други имотни права) и лични елементи (основачи, вработени, менаджери), кои заедно извршуваат определена дејност<sup>5</sup>. Видјејќи вработените се составен дел од претпријатието, трансферот на вработените е особено важен аспект при преносот на една компанија на трето лице. Во случај на промена на работодавачот, лицето на кое се пренесени правата и обврските станува нов работодавач на вработените и тие со својата работа обезбедуваат функционирање на компанијата. Овој тип на сукцесија не зависи од волјата на засегнатите субјекти, туку претпоставува одредена државна ингеренција: сукцесијата во областа на трудинот произлегува директно од законот (*ex lege*)<sup>6</sup>.

Правилото за пренос на договорите за работа при промена на работодавачот нема да се применува доколку работодавачот може да ги откаже договорите за вработување неколку дена, па и една недела пред реструктурирањето на компанијата. Затоа, примена на принципот на зачување на вработувањето во случај на промена на работодавачот, покрај пренесувањето на договорите за работа, исто така, претпоставува правилото дека оваа промена сама по себе не претставува оправдана причина за раскинување на договорот за вработување. Ова, исто така, значи дека забраната за отпуштање од страна на работодавачот - претходник или работодавачот - следбеник не ја отпушта можноста за откажување на договорот за вработување поради важечки причини за престанок на работниот однос, поврзани со способностите и однесувањето на вработите или технолошките, економските или организационите промени што довеле до престанување на потребата со вршење на одредена работа или со намалување на обемот на работа.

Правилата за заптита на работништвото во случај на промена на работодавачот се важни за работното законодавство и практики на Република Македонија и Република Србија, во чиј развој евидентно значење и влијание има правото на ЕУ. Ова се однесува пред се на влијанието на секундарното законодавство на ЕУ, додека влијанието на одлукиите на Судот на правдата на ЕУ е речиси незначително. Овој заклучок сорешено

<sup>5</sup> Мирко Васильевиќ, *Погледно право (Приватно и привредно право)*, Савремена администрација, Београд, 1999, стр. 42-43.

<sup>6</sup> Правилото за пренесување на договорите за работа на трето лице, за прв пат е уредено во француското право со Законот од 19 јули 1928 година. Имено, Законикот за труд утврди норма, според која, во случај на промена на правниот статус на работодавачот, како резултат на нејзина смрт, продажба на претпријатието или физичка, сите договори за работа продолжуваат да важат и тоа поитету стекнувањето на претпријатието и вработените во претпријатието. Gérard Lyon-Caen, *Manuel de droit du travail et de la sécurité sociale, Librairie générale de droit et de jurisprudence*, Paris, 1955, 1955, стр. 199.

ги илустрира предизвиките и преките со кои се соочуваат Република Македонија и Република Србија во усогласувањето на своето законодавство со Директивата на Советот 2001/23 / ЕС за заштита на правата на вработените во случај на трансфер на претпријатијата.

## 2. Клучни аспекти на заштита на правата на вработените во случај на пренесување на претпријатие во правото на ЕУ

### 2.1. Развој на заптитата на вработените во случај на реструктуирање на претпријатијата

Во рамките на Европската Унија усвоени се три директиви кои се занимаваат со заштита на правата на вработените во случај на преструктуирање. Тоа се: Директивата за заптита на правата на вработените во случај на колективно отпуштање (Директива на Советот 75/129 / EEC)<sup>7</sup>, Директивата за промена на работодавачот (Директива 77/187 / EEC)<sup>8</sup> и Директивата за несолнтност на работодавецот (Директива 80/987 / EEC)<sup>9</sup>. Тие беа усвоени по Парискиот Самит на шефови на држави или влади на Европската економска заедница, одржан во 1972 година. Со усвојувањето на овие директиви отпочнува нова ера во развојот на Заделницата, во која евидентно значење се посветува и на уредувањето на социјалната компонента во склон на економскиот развој. Ова е период од кој социјалната политика престанува да се смета за „слуга“ на економскиот полигон. Усвојувањето на овие директиви е исклучително важно поради фактот што кон крајот на 1970-тите, поради решесијата, високата стапка на невработеност во европските земји и конкуренцијата на пазарот на трудот во САД и во државите на Далечниот Исток, земјите на ЕЕЗ се согласија само да усвојат правно необврзувачки инструменти за социјална политика<sup>10</sup>. Исто времено, треба да се има на ум дека прет-

<sup>7</sup> Council Directive 75/129/EEC of 17 February 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies (*Official Journal L* 48, 22. 2. 1975, стр. 29-30).

<sup>8</sup> Council Directive 77/187/EEC of 14 February 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of businesses (*Official Journal L* 61, 5. 3. 1977, стр. 26-28).

<sup>9</sup> Council Directive 80/987/EEC of 20 October 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer (*Official Journal L* 283, 28.10.1980, стр. 25-27), as amended by Council Directive 87/164/EEC of 2 March 1987 amending, on account of the accession of Spain, Directive 80/987/EEC (*Official Journal L* 066, 11. 3. 1987, стр. 11).

<sup>10</sup> E. Szyszczak, *EC Labour Law*, Pearson Education Limited, Harlow, 2000, стр. 8.

ходно споменатите директиви беа усвоени како „кризни мерки“ од економски и социјални причини, а особено поради потребата да се ублажат последиците од кризата во приватните индустриски претпријатија<sup>11</sup>. Во таа смисла, во литетратурата се наведува дека предметните директиви биле усвоени во светло на идјата дека наместо „плакање на ценага“ за воспоставување заеднички, поголем пазар, работништвот треба да бидат запишани од социјалните последици од фузијата, преземањето, колективното отпуштање и стечајот<sup>12</sup>. Применетата на овие директиви е во функција на обезбедување заштита на правата на вработените во секоја земја, преку усогласување на трошоците при колективни отпуштања, како и трошоците на стечајната постапка и трансфер на претпријатијата кои работат на ниво на Заедницата<sup>13</sup>. Други причини кои влијаеле на тоа кои работат на овие директиви се: ублажување на отпорот на вработените на овие директиви со усогласност со идејата дека овие промени, па дури и затворањето на некоја компанија, е составен дел од развојот. Поради тоа, тие процеси треба да се поддржат заедно со професионалната мобилност на вработените<sup>14</sup>.

Секоја од трите директиви подопна беше изменета. Измените и дополнувачната беа во функција на објаснување и рационализирање на третираниата материја и беа резултат на промените во областа на трудот. Така, усвојувањето на новите правила за пренос на претпријатија (Директива 98/50 / ЕЗ) беше под силно влијание на новите облици на регрутација, особено во контекст на приватизацијата во услугниот сектор, како и судската практика на Европскиот суд на правдата и тешкотите со кои се соочуваа земјите-членки при транспонирање на предметните правила во внатрешните правни системи<sup>15</sup>. Меѓутоа, новата директива беше укината три години подоцна, а ревидираните решенија во оваа област се опфатени со Директивата 2001/23/ ЕЗ<sup>16</sup>.

<sup>11</sup> J. Kenner, *EU employment law: From Rome to Amsterdam and Beyond*, Hart Publishing, Oxford/Portland, Oregon, 2003, стр. 28.

<sup>12</sup> R. Blanpain, *European labour law*, Eighth revised edition, Kluwer Law International, The Hague/London, New York, 2002, стр. 450.

<sup>13</sup> Ibid., стр. 455.

<sup>14</sup> За ова види: M. Jeffery, „European labor laws relating to business restructuring“, *Comparative Labour Law & Policy Journal*, vol. 24, 2003, стр. 671.

<sup>15</sup> Council Directive 98/50/EC of 29 June 1998 amending Directive 77/187/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of businesses (*Official Journal L* 201, 17.7.1998, стр. 88–

<sup>16</sup> Од друга страна, во Повелбата на Заделниците за основните права на работништвото и утврдено дека поддржувањето на живот и работата во Европските земји има посебен значај и стечајот. Тоа беше доволно скептичен постапок со директивата на Советот 92/556/EZ да се унапреди информирањето и консулирањето на вработените во случај на колективни отпуштања, кога тоа е резултат на одлука донесена от претпријатие кое се наоѓа во друга држава – членка. Нови правила во областа на колективните отпуштања се утврдени со Директивата 98/59/EZ. Исто така, положбата на вработените во случај на несопственост на работодавачот е зајакната со одредбите од директивата на Европскиот парламент и на Советот 2002/74/EZ, која вклучува обезбедување правна сигурност на вработените во случај на несопственост на компаниите кои работат во две или повеќе земји-членки на Европската заедница.

<sup>17</sup> За ова види: Пресуда на Европскиот Суд на правдата и тоа: Пресуда по предметот 28/7/86 (*Landsorganisationen i Danmark for Tjenestebundet i Danmark v. Ny Mølle Kro*), од 17. 12. 1987 година (*European Court Reports* 1987, 05465), стр 12; пресуда по предметот 324/86 (*Foreningen af Arbejdslidere i Danmark v. Dadji's Dance Hall A/S*), од 10.2. 1988. година (*European Court Reports* 1988, 0739), стр 9; пресуда по предметот C-234/98 (*Allen and Others v. Amalgamated Construction Co. Ltd*), од 2. 12. 1999. година (*European Court Reports* 1999, I-8643), стр 16.

## 2.2. Концептот на трансфер на претпријатијата

Основните правила од значење за т.н. трансфер на претпријатијата (англ. transfer of undertaking) се утврдени со Директивата на Советот 2001/23/ЕЗ. При тоа, првото основно правило подразбира дека во случај на договорен или друг трансфер на претпријатието, правата и обврските на работодавачот -претходник кои произлегуваат од заснованиот работен однос, што постојат на денот на преносот на претпријатието, се пренесуваат на работодавачот - следбеник. Второ основно правило е: трансферот на претпријатијата, сам по себе, не претставува оправдана причина за откажување на договорот за вработување ниту од страна на работодавачот - претходник ниту од работодавачот - следбеник. Конечно, третиот стапок за заштита на правата на вработените е правилото, според кое работодавачот - претходник и работодавачот -следбеник имаат обврска да информираат и да се советуваат за планираниот променен со претставништите на вработените кои се опфатени со процесот на трансферот на претпријатието.

Применетата на овие правила, се разгледува само ако се кумулативно исполнети два услова: првиот се однесува на промената на работодавачот, додека другиот услов се однесува на зачувување на идентитетот на компанијата. Исполнувањето на првиот услов, подразбира промена на правното или физичкото лице кое е одговорно за организирање и водење на работата и кое ги презема обврските што работодавачот ги има кон вработените во одређено претпријатие<sup>17</sup>. Од друга страна, зачувувањето на идентитетот на компанијата претпоставува дека работодавачот – следбеник продолжи да ја врши истата активност и ја задржал истата работна сила (вклучително и вработените на менадерските работници).

<sup>17</sup> За ова види: Пресуда на Европскиот Суд на правдата и тоа: Пресуда по предметот 28/7/86 (*Landsorganisationen i Danmark for Tjenestebundet i Danmark v. Ny Mølle Kro*), од 17. 12. 1987 година (*European Court Reports* 1987, 05465), стр 12; пресуда по предметот 324/86 (*Foreningen af Arbejdslidere i Danmark v. Dadji's Dance Hall A/S*), од 10.2. 1988. година (*European Court Reports* 1988, 0739), стр 9; пресуда по предметот C-234/98 (*Allen and Others v. Amalgamated Construction Co. Ltd*), од 2. 12. 1999. година (*European Court Reports* 1999, I-8643), стр 16.

ботни места), на ист начин ја организира работата, употребува ист определен метод и исти средства<sup>18</sup>. Проленката на исполнувањето на овие услови е во надлежност на националите судови, и тие особено треба да ги земат во предвид следните факти: видот на претпријатието; реализација на трансфер на средствата на новиот работодавач; вредноста на имотот во моментот на преносот, дали новиот работодавач ги презел повеќето од вработените, како и повеќето клиенти, или не, степенот на сличност помеѓу активностите што се вршат пред и по трансферот на претпријатието, можниот период во кој овие активности биле преки-  
- следбеник има услови да продолжи да ги врши истите или слични економски активности. Заштитата на правата на вработените е обезбедена, само во случај на промена во која работодавачот-следбеник ги продолжува економските активности на неговиот претходник. Тие, не секогаш наведените факти се смета дека начелото на заштита на вработувањето треба да се однесува на вработените во компанијата која е предмет на реструктуирање, само ако работодавачот - следбеник обезбедил услови да продолжи да ги врши истите или слични економски активности или успоредно, односно работодавачот - следбеник обезбедил активноста на компанијата да биде повторно воспоставена (по првично прекинуваче, на пример, неколку пелели, дури и месеци)<sup>19</sup>.

Вршење на истата економска активност на работодавачот - следбеник не секогаш значи и зачувување на идентитетот на одреден стопански субјект. Затоа се смета дека, покрај континуитетот во извршувањето на активностите, зачувувањето на економскиот идентитет претпоставува и ист начин на организација на работата, односно употреба на исти оперативни методи и исти средства за работа.

<sup>18</sup> Пресуда по предметот 24/85 (*Jozef Maria Antonius Spijkers v. Gebroeders Benedik Abattoir CV and Alfred Benedik en Zonen BV*), од 18. март 1986 година (*European Court Report 1986, 01119*) став 13.

<sup>19</sup> Jean Pélissier, „Les restructurations d'entreprises et leur effets sur l'emploi“, *Revue internationale de droit comparé*, vol. 42, број 1/1990, стр. 154.

<sup>20</sup> Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeannaud, *Droit du travail*, 21<sup>st</sup> edition, Dalloz, Paris, 2002, стр. 426.

### 2.3. Три основни столба на заштита на вработените во случај на трансфер на претпријатието

Заштитата на правата на вработените во случај на промена на работодавачот почива првенствено на начелото на зачувување на вработувачето на лицата кои работат кај работодавачот чиј правен стапак се менува<sup>21</sup>. Овој принцип подразбира дека сите договори за работа кои биле во сила на денот на промената продолжуваат да создаваат ефекти помеѓу вработените и новиот работодавач. Затоа, лицата кои биле вработени во времето на промената ги имаат истите логоворни права и обврски кон работодавачот – следбеник. Ова, исто така, значи дека вработените стануваат ех-лже доверили на лицето кое го заменува работодавачот, без отел на видот на вработувањето, т.е. без отел на тоа дали вработениот има воспоставено стандардна или флексибилна форма на вработување<sup>22</sup>.

Примената на начелото за зачување на вработувањето во случај на промена на работодавачот, го вклучува во себе правилото дека промената на работодавачот, сама по себе, не претставува основана причина (оправдан основ), за престанување на договорот за вработување. Така, во трудовото право на Европската Унија, трансферот на компаниите не се смета за оправдан основ за отказ ниту од страна на работодавачот – претходник, ниту од страна на работодавачот – следбеник<sup>23</sup>. При тоа, секоја држава-членка има право, од заштитата од отпуштање, да исклучи одредени посебни категории на вработени, кои во националните закони и практики, не се „покриени“ со заштита од отказ. Овој исклучок, сепак, не им дава можност на земјите-членки во целост да го дерогираат утврденото флексибилно решение, со цел да ја отстрани заштитата од отказ на определени категории на вработени кои уживаат ограничена заштита од отказ во согласност со националното законодавство. Од друга страна, со Директивата, гарантраната забрана на отказување на договорот за вработување не се однесува на ситуации во кои работниот однос престанува поради основани приетии за отказ, поврзани со способноста и однесувањето на вработените или поради технолошки, економски или организациони промени што доведуваат до престанок на потребата за извршување на одредена работа или намалување на обемот на работата.

Конечно, заштитата на работниците во случај на пренос на претпријатието обезбедува признавање на нивното право на учество во одлучувањето за прашања од значење за позицијата на вработените во случај

<sup>21</sup> Ibid., str.150.

<sup>22</sup> Бранко Љубарда, Европско радио право, ЦИД, Подгорица, 2004, стр.286.

<sup>23</sup> Директива на Советот 2001/23/EZ, став 1.

чай на региструтирање. Ова подразбира особено информирање и консултирање со претставниците на вработените со цел да се ублажат негативните последици од преструктуирањето во насока на донесување на правични одлуки и одлуки донесени врз основа на закон. Во овој поглед С директивата на Советот 2001/23/EK е утврдена обврската за информирање и консултирање на вработените околу трансферот на претпријатијата, со целосна гаранција за зачувување на статусот и функциите на претставниците на работниците опфатени со промената, или создавање услови претставниците на вработените да бидат повторно именувани.<sup>24</sup>

Согласно со одредбите на Директивата, обврската за информирање на претставниците на вработените вклучени во трансферот на компанија вакви и за работодавачот - претходник и за работодавецот - следбеник. Информирањето се однесува за датумот и причината за пренесувањето, како и за правните, економските и социјалните последици што ќе ги има трансферот за вработените и мерките што се однесуваат на вработените.<sup>25</sup> Ако во компанијата нема претставници на вработени, вработените кои се вклучени во трансферот треба да бидат информирани за истите прашања.<sup>26</sup> При тоа, работодавачот - следбеник, е обврск, е обврски и обезбеди на вработените соодветни информации навремено. Информациите треба да се пласираат пред трансферот и особено пред моментот кога вработените, опфатени со трансферот, се соочуваат со последиците од тој трансфер. За разлика од обврската за информирање на претставниците на вработените, која е од општ карактер, обврската за нивно консултирање е ограничена само на случајот кога работодавачот - претходник или работодавачот - следбеник предвидуваат мерки поврзани со вработените во компанијата (на пример, намалување на бројот на вработени).

### 3. Клучни аспекти на заштитата на правата на вработените во случај на промена на работодавачот во Република Србија

#### 3.1. Опфат на правилата за заштита на правата на вработените во случај на промена на работодавачот

Во правото на Република Србија, заштитата на вработените во случај на промена на работодавачот за прв пат е регулирана со важечки-

<sup>24</sup> Ако компанијата не ја задржи својата автономија, заштитата на претставниците на вработените зависи од гаранцијата за континуитет на соодветно застапување на вработените за време на периодот погден за повторно воспоставување или назначување на претставници на вработените (Пректива 2001/23/EZ, член 7).

<sup>25</sup> Директива 2001/23/EZ, член 7, став 6.

<sup>26</sup> Директива 2001/23/EZ, член 7, став 6.

от Закон за труд<sup>27</sup>. Согласно со овој закон, промената на работодавачот претпоставува можност на вработените да продолжат да вршат работи определени со договорите за вработување под истите услови и да ги остваруваат сите права што ги остварувале пред соодветната промена. Овој тип на сукцесија настанува директно врз основа на законот, без оглед на тоа дали во одредена ситуација е зачуван економскиот идентитет на претпријатието или не, независно од промените воведени од работодавачот - следбеник и без оглед на моментот на настапување на соодветната промена.<sup>28</sup>

Ова, конечно, значи дека одредбите од Законот за труд не ги прелизираат условите за примена на начелото на зачувување на работниот однос, туку тие се однесуваат за сите случаи на промена на работодавачот, без оглед на тоа дали во дадената ситуација е зачуван економскиот идентитет на компанијата.

Законот за труд на Република Србија, исто така, не ги специфицира ситуациите во кои се јавува промената на работодавачот, но може да се заклучи дека се работи за ситуации во кои, поради промена на економски посилната (и правно надрецената) страна на работниот однос, дојга до пренесување на правата и обврските од работниот однос. Во практиката, идентификацијата на овие ситуации не е секогаш единствавна, особено со оглед на прилично широката правна дефиниција за поимот „работодавач“<sup>29</sup> и отсуството на дефиниција за работен однос во Законот за труд. Согласно со одредбите на овој закон, терминот „промена на работодавачот“ значи „статусна промена на работодавачот или промена на работодавачот во согласност со законот“<sup>30</sup>. Ова значи дека промена на работодавачот постои во случај на смрт на работодавач-физичкилице, билејќи наследниците ги наследуваат сите права и обврски во моментот на неговата смрт, освен ако личноста на работодавачот не се смета за незаменивка во однос на исполнувањето на работниот однос. Од друга страна, промената на работодавачот-правно лице може да дојде, пред се, поради стапувањи промени. Доколку работодавачот е трговско друштво, може да дојде до присоединување, спојување и поделби кои се вршат со

<sup>27</sup> Закон о раду „Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), чл. 147-152.

<sup>28</sup> Закон о раду „Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), чл. 147.

<sup>29</sup> „Работодавач е домашно, односно странско правно или физичко лице кое запаслува, односно работно ангажира едно или повеќе лица“ (Закон о раду „Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), член 5, став 2).

<sup>30</sup> Закон о раду „Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), чл. 147.

преземање на сите права и обврски на друштвото - претходник од страна на друштвото - следбеник без потреба да се спроведе ликвидација на друштвото, кое престанува да постои<sup>31</sup>. Освен тоа, промена на страната на работодавачот може да настane и ако друштвото продолжи да постои, но дел од своите средства и обврски ги пренесе на една или повеќе постоечки и/или новоформирани друштва (т.н. издвоување)<sup>32</sup>. Имено, говориме за ситуација во која едно друштво со повеќе организациони делови пренесува еден од неговите делови (работна или деловна единица, сектор, поток, фабрика итн.) на друго друштво, поради што се менува работодавачот на вработените во делот од друштвото што е вклучен со преносот, додека вработените кои работат во останатите делови остануваат и понатаму во матичното друштво<sup>33</sup>. Во овој случај, преносот на дел од средствата и обврските од едно во друго трговско друштво е изведен на преносот на вкупните средства и обврски на трговското друштво.

Промена на работодавачот постои и во случај на стапусни промени на друженија, фондации, запади, спортски организации, научно-истражувачки институти и други правни лица<sup>34</sup>. Исто така, до промена на работодавачот може да дојде во сите други случаи предвидени со закон. Оваа уплатувачка одредба од Законот за труд се однесува на кој било друг закон кој предвидува ситуација во која вработените добиваат нов работодавач. При тоа констатираме дека поимот „промена на работодавач“ е полимер од поимот „статусни промени“. Од друга страна, Законот за труд не го регулира прашањето за пренесување на договорите за вработување во стечјаната постапка. Следбјато законодавство, пак, ја уредува стечјаната постапка со реорганизација, во којашто се вклучени и статусните промени или преносот (дел или на целиот) имот на едно или на повеќе постоечки или новоформирани субјекти<sup>35</sup>. Со што едно

реорганизација, пак, може да се предвиди отпуштање на вработените. Отворањето на стечјаната постапка, само по себе, е (оправдана) причина за престанување на договорот за вработување. Ова, конечно, значи дека определбите од Законот за стечај ги дерогираат определбите на Законот за труд во врска со заплатата на вработените во случај на промена на работодавачот, при што преземањето на договорот за вработување постои само како можност (ако тоа е предвидено со планот за реорганизација).

Ова решение не е во спротивност со правото на ЕУ.

Конечно, треба да се разгледа и прашањето за промена на сопственоста на капиталот на едно трговско друштво и покрај тоа што промената на сопственоста на капиталот не препоставува промена во субјективитетот на друштвото чијшто капитал (средства) е предмет на приватизација. Затоа е интересно да се забележи дека Законот за труд на Република Србија го пропишил опсегот на примена на правилата за запатувања на вработените во случај на промена на работодавачот и на „случај на промена на сопственоста врз капиталот на трговското друштво или друго правно лице“<sup>36</sup>. Законодавецот со таквото решение имал за цел да ја поденими заптигната функција на правилата за зачувување на работниот однос, односно да се обезбеди континуитет на работниот однос на вработениот. Ова е поради тоа, што на постапката на приватизација може да претходи и постапка на реструктуирање на субјектот на приватизацијата и тоа во случај ако надлежниот орган одени некој капитал или средствата не можат да се пропадаат по лот на јавен тендлер или јавно ваддавање. Во оваа ситуација, на вработените се применуваат трговоправните правила за заптига во случај на промена на работодавачот, со тоа што правата на вработените дополнително се гарантираат со обврска да се донесе програма за реструктуирање. Програмата, во исто време, содржи и мерки од социјална природа. Донесената социјална програма во рамките на реструктуирањето на приватизацијата пре спроведувањето на постапката за продажба на државниот капитал, мора да се разликува од социјалната програма, донесена во постапката на продажба. Социјалната програма, во овој случај, всушност преставува составен дел на договорот за продажба на капиталот или средствата (и тоа како самостоен инструмент или како социјална клузула вметната во договорот) и е во насока на зачувување на условите за работа и на правата на вработените кои продолжуваат да работат за новиот работодавач. Таа може да обезбеди и одредени права во случај на престанок на работниот однос поради потребата за реорганизација на деловните процеси. Конечно, целосна гаранција за заптига на правата на вработени

<sup>31</sup> Закон о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/11, 99/11 и 5/15), чл. 485-488. Определите на овој закон се применуваат и на статусните промене на јавните претпријатии (Закон о јавним предузеќима, „Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016, член 76).

<sup>32</sup> Закон о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/11, 99/11 и 5/15), чл. 489.

<sup>33</sup> Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeannaud, *Droit du travail*, 21<sup>е</sup> édition, Dalloz, Paris, 2002, стр. 421.

<sup>34</sup> Види: Закон о друштвенима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 5/2009 и 99/2011), чл. 45-48; Закон о задолжбина и фондацијата („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2010 и 99/2011), член 54; Закон о задругата („Службени гласник Републике Србије“, број 112/20015), член 65; Закон о спорту („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/2011 и 99/2011), чл. 78-85; Закон о научноистраживачкото делатност („Службени гласник Републике Србије“, бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015), член 37.

<sup>35</sup> Закон о стечја („Службени гласник Републике Србије“, бр. 104/09, 99/11, 71/12 и 83/14), член 157, став 1, тоč. 12 и 15.

<sup>36</sup> Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, број 24/05), член 152.

тените во субјектите кои се приватизираа во минагото обезбедуваше и правилото за раскинување на договорот за продажба на капиталот односно имотот, ако ни во дополнителниот рок, купувачот не успеел да ги исплати своите обврски кон вработените и не ги исплатил минималните плати и придонеси за социјално осигурување<sup>37</sup>.

Иако претставените законски одредби формално обезбедуваа социдна рамка за заштита на вработените, во реалноста нивната позиција беше крајно неповолна. Новите сопственици си даваа многу повеќе права од оние што им ги нудеше правото. Ова беше особено присутно во областа на колективните отпуштања, каде не се почитува ниту материјалноправните, ниту процесноправните правила. Во периодот од 2001 до 2008 година, повеќе од 400.000 вработени беа отпуштени поради приватизација, додека во наредните осум години беа отпуштени уште 300.000 вработени<sup>38</sup>. Затоа, особено загрижува фактот дека одредбата за заштита на работниците во случај на промена на сопственоста на капиталот, за жал, е избришана од законскиот текст, врз основа на Законот за изменување и дополнување на Законот за трудот од 2014 година<sup>39</sup>. Една од причините за ова е фактот што на 31 декември 2015 година истече крајниот рок за спроведување на задолжителната приватизација на општествениот капитал. Но, тоа не се однесува за приватизацијата во целина, билејќи приватизацијата на капиталот на Република Србија, автономните покраини и единиците на локалната самоуправа (јавен капитал) и имотот на субјектите со коишто работат, се врши врз основа на одлука на Владата, или надлежниот орган на автономната покраина или локалната самоуправа<sup>40</sup>. Затоа, постот затирженост дека приватизацијата на јавниот капитал ќе биде проследена со злоупотреби слични на оние што го обележка првото време на приватизацијата, и покрај тоа што важечките прописи предвидуваат одредени мерки за заштита на вработените

<sup>37</sup> Закон о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07, 30/10, 93/12, 119/12, 51/14 и 52/14), член 41а.

<sup>38</sup> Čedanka Andrić, *Protection of employees' rights in the processes of companies restructuring in Serbia: Views from the trade unions, in: Ijbubinka Kovačević, Mirjana Radović (eds.), „Restructuring of companies and protection of employees' rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Macedonia - Collection of extended abstracts of contributions presented at the international conference held at the University of Belgrade Faculty of Law on March 2nd 2017“*, University of Belgrade Faculty of Law, Belgrade 2017, стр. 66-67.

<sup>39</sup> Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), член 147.

<sup>40</sup> Закон о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16), член 6, ст. 2 и 5.

<sup>41</sup> Јавните претпријатија основани од Република Србија вработуваат околу 93.000 вработени, додека единиците на локалната самоуправа се основачи на претпријатија во кои работат повеќе од 69.000 вработени.

тените, како што се правилата според кои социјалната програма треба да претставува составен дел од програмата за продажба на имотот, кој е предмет на приватизацијата. Во иста насока е и правилото дека со догоовор за продажба на имотот може да се забрани намалување на бројот на вработени ангажирани со договор на неопределено време во следните две и по исклучок во следните три години<sup>42</sup>.

### 3.2. Защита на вработеноста и условите за работа на вработените

Начелото на зачувување на вработувањето во случај на промена на работодавачот е потврдено во спрсскиот Закон за труд преку правилото дека „во случај на стапусна промена или промена на работодавачот, во согласност со закон, работодавачот – следбеник ги презема од работодавачот – преходник општиот акт и сите договори за вработување коишто важат на денот на промената на работодавачот“<sup>43</sup>. Договорите за вработување продолжуваат правно дејство меѓу работодавачот и новиот работодавач, и со тоа, лицата кои биле вработени во времето на промена на работодавачот, ги имаат истите договорни права и обврски спрема работодавачот-следбеник како и пред соодветната промена. Сепак, вработените немаат обврска да продолжат да работат за работодавачот-следбеник, согласно со гарантираното право на работа, како и правото на секој да заработка за живот од слободно избрраната професија и вработување. Постоењето на согласноста на работодавачот да продолжи да работи, вкупното, во исто време може да се толкува и како можност работникот да престане да работи. Задржувањето на работодавачот на работа кај работодавачот-следбеник, против негова волја, се третира како принудна работа, која, согласно со правните прописи, е забранета.

Работодавачот – претходник има обврска писмено да ги извести вработените чии договори за вработување се пренесуваат на работодавачот.

<sup>42</sup> Закон о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16), член 37, 50 и 52.

<sup>43</sup> Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), член 147. На иста линија се и одредбите на Законот за гратовски друштва: „вработените во друштвото – пренесуваат, кои со договор за стапусни промени, односно со план за поделба, се делделни на друштвото – стекнуваат продолжуваат да работат во таа компанија во согласност со прописите од област на трудот.“ (член 505, став 1, точка 6).

вачот – следбеник<sup>44</sup>. Ако работникот одбие да се пренесе договорот за вработување на трето лице, работодавачот – претходник може да го откаже договорот за вработување. При тоа, ако работникот изречно го одбие преносот на договорот, или не се изјасни за него во рок од пет работни дена од денот на известувањето од страна на работодавачот, на работничкиот му престанува договорот за вработување по пат на отказ<sup>45</sup>. Погајки од тоа дека изречното неприфакање на трансферот на договорот за вработување од страна на работникот, како и неговото неизјаснување околу трансферот во предвидениот рок, претставуваат основани пријчини за отказ. Во овој случај, вработениот, кој не се изјаснил, останува и понатаму во работен однос, но не е јасна неговата положба, ако работодавачот не го раскине договорот до реализацијата на статусните промени. Како можно решение за пополнување на оваа правна празнина предлагаме соодветна примена на законската фикција за засновање на работен однос на неопределено време на денот на стапување на работа на лице кое претходно не склучило договор за вработување со работодавачот. Тоа значи дека стапувањето на работа е доволен индикатор дека работникот се согласил да го продолжи својот работен однос кај новиот работодавач<sup>46</sup>. Поприфатливо е толкувањето, според кое, договорот за вработување кај новиот работодавач (работодавачот – следбеник) нема правно право да склучи работодавач (работодавачот – претходник) на таквиот пренос<sup>47</sup>.

Поаѓајќи од тоа дека правата и обврските на вработените се уредуваат и со колективен договор (или со правилник за работа, ако не постојат услови за склучување на колективен договор со работодавачот), начелото на заштита на работниците за време на промена на работодавачот-претходник да иницира престанок на работниот однос во периодот непосредно пред реструктуирањето. Овие напори ги стели и проблемот на одредување на правите и обем на предметните ограничувања, како и начинот на кој ќе биде санкционирана нивната повреда<sup>48</sup>. Во овој појединачниот-претходник за иницира престанок на работниот однос во периодот непосредно пред реструктуирањето, не им се забранува мерката престанување на работниот однос. Но, во исто време е стипулирана одредбата дека реструктуирањето не претставува оправдана причина за отказ. Во врска со ова, во практика често се случува, работодавачот, непосредно пред одредени статусни промени, да изрече престанок на работниот однос на одреден број работници, а веднаш по пренесувањето на претпријатието да бидат применети од новиот работодавач, но сега под многу понетоволни услови за работниците. Оваа појава е дел од судската практика на Судот на правдата на ЕУ. Овој суд го има ставот дека вработениот на кој е изречена мерката отказ од страна на работодавачот – претходник има право да поднесе барање за запита од незаконит отказ и пред работодавачот – следбеник<sup>49</sup>. Тоа е затоа што, според мислењето на Судот, се смета дека нивните договори за вработување се ултре во сила, и тоа поради најмалку две

<sup>44</sup> Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), член 149, став 1.

<sup>45</sup> Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), член 149, став 2.

<sup>46</sup> Зоран М. Ивашевић, Мирлан З. Ивашевић, Коментар Закона о раду, Службени гласник, Београд, 2006, стр. 277.

<sup>47</sup>

<sup>47</sup> За ова види: Guiseppe Santoro-Passarelli, „The transfer of undertaking: Striking a balance between individual workers' rights and business needs“, *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, vol. 23/3, 2007, стр. 325-326.

за примена на актиите на работодавачот-претходник постои најмалку една година од денот на премената на Работодавачот, освен доколку пред истекот на овој рок не истече времето на кое е склучен колективниот договор кај работодавачот-претходник, или работодавачот-следбеник не склучи нов колективен договор со репрезентативниот синдикат<sup>48</sup>.

Конечно, треба да се земе предвид дека прашањето за запита на работниците од отпуштање во случај на премена на работодавачот не е непосредно регулирано во српското право. Овој факт отвора врата за бројни како и отпуштање на вработените од страна на работодавачот-следбеник веднаш по премената на работодавачот. Овие отпуштања се во функција на полесно реструктуирање. Ова е особено сериозен проблем, билејќи во Србија реструктуирањето на компаниите беше афирирано како еден од „главните столбови на транзицијата“, билејќи тоа водеше до поголема производителност, подобро користење на средствата за производство, радионично управување и спино. Ова е и причината зашто законодавствата на некои европски земји се обидуваат да го ограничи правот на работодавачот-претходник да иницира престанок на работниот однос во периодот непосредно пред реструктуирањето. Овие напори ги стели и проблемот на определување на правите и обем на предметните ограничувања, како и начинот на кој ќе биде санкционирана нивната повреда<sup>49</sup>. Во овој појединачниот-претходник за иницира престанок на работниот однос во периодот непосредно пред реструктуирањето, не им се забранува мерката престанување на работниот однос. Но, во исто време е стипулирана одредбата дека реструктуирањето не претставува оправдана причина за отказ. Во врска со ова, во практика често се случува, работодавачот, непосредно пред одредени статусни промени, да изрече престанок на работниот однос на одреден број работници, а веднаш по пренесувањето на претпријатието да бидат применети од новиот работодавач, но сега под многу понетоволни услови за работниците. Оваа појава е дел од судската практика на Судот на правдата на ЕУ. Овој суд го има ставот дека вработениот на кој е изречена мерката отказ од страна на работодавачот – претходник има право да поднесе барање за запита од незаконит отказ и пред работодавачот – следбеник<sup>50</sup>. Тоа е затоа што, според мислењето на Судот, се смета дека нивните договори за вработување се ултре во сила, и тоа поради најмалку две

<sup>48</sup> Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), член 150.

<sup>49</sup>

<sup>49</sup> J. Pelissier, *op cit*, стр. 157.

<sup>50</sup> Ruth Nielsen, European labour law, DJOF Publishing, Copenhagen, 2000, стр. 338.

причини. Првата е таа дека вработениот кој работодавачот го отпуштил во пресет на промената, треба да се смега за вработен во друштвото на денот на промената. Втората причина се однесува на задолжителната природа на запитката на работништите од отказ поради промена на работодавачот, поради што е неприфатливо одредбата од Директивата што ја потврдува таа запитта да биде дерогирана на птета на вработениот<sup>51</sup>.

Преносот на друштвото, не може да ја оправда иницијативата на работодавачот - следбеник за престанок на работниот однос. Мотивот за изречениот отказ е фактичко прашање за секој поединечен случај. При тоа, проценките се многу деликатни, билејќи помегу правото на *bona fide* отказ поради економски и други слични промени во друштвото и злоупотребата на ова право, со цел да се олесни реструктуирањето на друштвото, постои многу тенка линија на разграничување. Во овој по-глед, треба да се напомене дека во некои правни системи, за неоправдан сметка отказот на работникот од страна на работодавачот - следбеник, билејќи тој не ја прифатил понудата за измена на договорот за вработување уплатена веднаш по трансферот на претпријатието (на пример: Понудата од страна на работодавачот-следбеник, непосредно по преносот на друштвото, до работникот за распоредување на друга работа која претставува пониско место во хиерархијата на работните задачи). Во последниот случај, работникот има право да ја одбие понудата од работодавачот - следбеник. При тоа, одбивањето на понудата не може да се квалификува како реална и сериозна причина за отказ<sup>52</sup>. Исто така, во правото на ЕУ е афирмирован ставот дека работодавачот е одговорен за престанок на работниот однос, ако тој е резултат на друштвото пропратен со суштински измени на условите за работа и тоа на штета на работникот<sup>53</sup>. Затоа, може да се констатира потреба за понатамошно подобрување на српското трудово законодавство во насока на усвојување на јасни и сигури правила за заштита на работниците од отказ.

### 3.3. Колективни права на вработените во случај на промена на работодавачот

Законот за труд на Република Србија го уредува и прашањето за партцијалната на вработените во случај на пренос на друштвото. Ра-

ботодавачот - следбеник и работодавачот - претходник имаат законска обврска, пред промената, да го известат репрезентативниот синдикат, а во негово отсуство, вработените (директно), за датумот, причините и правите, економските и социјалните последици на промената<sup>54</sup>. Исто тоа вакви и за мерките за ублажување на овие последици, со тоа што работодавачите се должни истите да ги достават пред промената. Понатаму, во соработка со репрезентативните синдикати, работодавачите преземаат мерки за ублажување на социј - економското влијание врз вработениите<sup>55</sup>. Законодавецот, сепак, не поставил временска рамка за информирање на вработените, ниту за моментот на започнување на консултирањето, што се особено чувствителни прашања. Во некои држави, овие прашања се регулирани така што преизнано се утврдува најраните датуми кога консултираците треба да започнат (на пример, преку утврдување на минимален број на денови, или претходат на денот кога одлука за мерките за вработените ќе почне да произведува правно дејство). Српскиот закон не предвидува соодветна управна или судска запитта, во случај да се повредени права на вработените на информирање и консултирање. Покрај тоа, постоејќи потреба да се воспостават доволно ефикасни и разбјелувачки казни што ќе се применуваат против работодавачите кои ја прекршиваат обврската за информирање и консултирање. Законодавецот треба да воведе и превентивни мерки со кои би се спречила појавата, исполнување на обврската на работодавачот за информирање и консултирање на вработените кои се опфатени со конкретната промена.

И на крајот, треба да забележиме дека со *Dirrectivu* на Советот 2001/23 / ЕЗ не непосредно утврдена обврската на земјите - членки да обезбедат механизми за изборот на претставници на вработените. Но, државите треба да обезбедат информирање и консултирање на претставниците на вработените. Понатаму, *Dirrectivu* бара националното законодавство да го уреди начинот на избор на претставниците на вработените кои работодавачот е должен дага ги извести и консултира за преносот на друштвото. Во оваа смисла, *de lege ferenda* може да се предложи дополнка на српскиот Закон за труд со одредба со која ќе се регулира прашањето за избор на претставниците на вработените во друштвото каде што нема репрезентативен синдикат. Изборот на претставници на вра-

<sup>51</sup> Пресуда по предметот C-319/94 (Jules Dethier Equipment SA v. Jules Dassy and Sovam SPRL) од 12 март 1998 година (European Court reports 1998, I-1061), st.39-40.

<sup>52</sup> Bob Hepple, „European rules on dismissal law“, Comparative Labour Law Journal, vol. 18, 1996-1997, стр. 208.

<sup>53</sup> Директива на Советот 2001/23/EZ, член 4, ст.2.

<sup>54</sup> Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), член 151, ст. 1 и 3.

<sup>55</sup> Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), член 151, ст. 2.

богатите може да се изврши на Собир на вработени, каде работодавачот ги известува вработените и за престојните промени во друштвото<sup>56</sup>.

#### 4. Заштита на правата на работниците во случај на пренесување на трговското друштво или делови на трговското друштво во законодавството на Р. Македонија

Прашанието за заштита на работниците во случај на пренесување на трговско друштво, делови на трговско друштво, или во случај на пренесување на задачи или дел од нив од работодавачот – преносител на друг работодавач – стекнувач, ќе биде презентирано и преку позитивното законодавство на Р. Македонија. Законот за работните односи од 2005<sup>57</sup> година, во негошти основен текст, содржи само една одредба (чл. 68) настовена како „промена на работодавачот“.

Стандартизацијата на институционалната заштита на работниците во случај на промена на работодавачот и во Р. Македонија е резултат на потребата за усогласување на националното трудово законодавство со Директивата на Советот 2001/23/EZ, со која се обезбедува заштита на правата на работниците во случај на трансфер на трговско друштво, бизнис или дел од деловна активност на одреден работодавач. Ова беше направено со Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи, донесен 2010 година<sup>58</sup>.

Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи од 2010 ги дуореди прашаната поврзани со заштитата на правата на работниците во случај на пренесување на трговското друштво или деловите на трговското друштво. Членовите на законот ќе следат (член 68-а до 68-г) се во функција на заштита на правата на работниците во случај на пренос на фирмата или определени делови на компанијата. Овие одредби од Законот за работните односи на Р. Македонија, исто така се во насока на спречување на откажувач на договорот за вработување во вработените во случај на промена на статусот на работодавачот или во случај на други промени на работодавачот, како субјект на работниот однос. Главна цел на споменатите одредби е (или треба да биле) приме-

<sup>56</sup> За ова види: Sandra Laeta, *Prestanak ugovora o radu, doktorska disertacija (neobjavljena), Sveučilište u Zagrebu – Pravni fakultet, Zagreb, 2011, str.254.*

<sup>57</sup> Закон за работните односи, „Службен весник на Република Македонија“, бр. 62/05, вклучувајќи ги стапте изменени и дополнувача на Законот за работните односи, „Сл. весник на Р. Македонија“, бр. 27/16.

<sup>58</sup> Закон за изменување и дополнување на Законот за Работните односи, („Службен весник на Република Македонија“, бр.124/10.

ната на начелото за зачувување на вработувачето во случај на промена на работодавачот, според кое, самата промена не претставува основана причина за престанување на договорите за вработување на засегнатите работници. Во прилог е и одредбата од Законот за работните односи, според која пренесувањето на трговското или делови од трговското друштво само по себе не дава основа за отпуштање на работници, освен отпуштањата од економски, технологиски или организациони причини коишто налагат калдрвски промени<sup>59</sup>.

Проблематиката поврзана со преносот на трговските друштва или делови на трговското друштво во Република Македонија е регулирана и со Законот за трговските друштва<sup>60</sup>. Овој закон ги уредува статусните промени на трговските друштва како што сè: поделба на друштвата, спојување на друштвата и присоединување на друштвата. Од друга страна, Законот за работните односи ги утврдува статусните измени. Имајќи го во вид гореизнесеното, логичен епилог е дека постои одредена јазична, но во исто време и суштинска разлика помеѓу овие два закона во поглед на третираната тема.

Поимот „претпријатие“ е различно концептиран во споменатите закони. Во Законот за трговските друштва, основен субјект на правото кој врши трговска дејност е трговското друштво и трговецот поединец. Законот содржи и дефиниција за претпријатието како објект на право. Врз основа на овој закон, под поимот „претпријатие“ се подразбира сбир на права, ствари и фактички односи кои имаат имотна вредност и кои припаѓаат кон трговската дејност на трговецот и тоа претставува целокупен и самостоен правен објект кој може да биде во промет<sup>61</sup>. При тоа, претпријатието претставува економски субстрат на трговското друштво, односно на трговецот – поединец. Претпријатието е основа на самото трговско друштво. Тоа, претпријатието, нема својство на правно лице, за разлика од трговското друштво. Трговското друштво е основен субјект на правото.

Настроги Законот за трговските друштва, Законот за работни-те односи, во своите општи одредби утврдува дека „претпријатието“ е генерички поим кој во себе ги опфаќа: трговското друштво, трговецот поединец и јавното претпријатие. Така, „претпријатие“ значи јавно претпријатие, трговско друштво или трговец – поединец, што врши трговска дејност, без разлика дали работи за профит или не, кое се наоѓа на

<sup>59</sup> Закон за работните односи, чл.68-г, ст.4; за ова види: Директива 2001/23/EZ, чл. 4, ст. 1.

<sup>60</sup> Закон за трговските друштва, Сл. весник на Р. Македонија, бр. 28/04.

<sup>61</sup> Закон за трговските друштва, чл. 3, став 1, тојка 40.

територијата на земјите - членки<sup>62</sup>. Имајќи ја предвид оваа дефиниција, логичен заклучок е дека „предпријатието“ согласно со Законот за работните односи е субект на правото.

Статусните промени како и преносот на предпријатието или делови на предпријатието, вклучноста претставуваат реорганизација односно реструктуирање на предпријатието. Кога станува збор за пренос на предпријатието или пренос на одредени делови на тоа предпријатие, првенствено, се мисли на промени на предпријатието како објект на правото, затоа што само објектите на правото може да се дел од правниот промет. За разлика од нив, субјектите на правото (трговското друштво, односно трговецот поединец), не можат да бидат дел од правниот промет<sup>63</sup>. Со тоа, трговското друштво, сватено како субјект на правото, не може да биде предмет на пренос согласно со Директивата 2001/23/EZ, без оглед на фактот што Законот за работните односи на Р. Македонија го употребува поимот „пренос на трговското друштво, односно пренос на бизнисот или дел од бизнисот“.

Судбината на самата Директива е всушност пренос на претпријатието или делови на претпријатието, а не пренос на трговското друштво како субјект на правото.

Имајќи го предвид горенаведеното, заклучуваме дека и покрај тоа што измените на Законот за работните односи се во насока на имплементација на Директивата 2001/23, таа не е соодветно имплементирана и со тоа Законот за работните односи отстапува од насоките предвидени во неа.

Под поимот „реорганизација“, односно „реструктуирање“ во пошироката смисла, се подразбира секоја промена во дејноста или структурата на самото трговско друштво. Во Република Македонија, реорганизацијата на друштвото е уредена со Законот за стечај<sup>64</sup>.

Трудовото право на ЕУ го утврдува реструктуирањето во функција на работодавачот, а со цел да се подобри конкурентноста и/или да се избегне инсолвентноста на работодавачот.

Директивата бр. 2001/23 се применува на сите вработени, без оглед на видот на договорот за вработување со кој се заснова работниот однос

и без оглед на траењето на тој договор. Со тоа, поимот „вработено лице“ се сфаќа многу пошироко.

Согласно со Законот за работните односи, при промената на работодавачот, сите права, обврски и одговорности од договорот за вработување и работен однос преминуваат на новиот работодавач во случај кога ќе настанат статусни измени<sup>65</sup>. Истата правна судбина во однос на положбата, правата и обврските на вработените ја скрекуваме и во случај на промена на работодавачот како резултат на правна зделка (закуп, наем). Имено, ако работодавачот времено ја пренесе врз основа на правна зделка целосната или дел од дејноста на друг работодавач, преминуваат работниците по престанување на важноста на правната зделка назад кон првиот работодавач или кон новиот работодавач - преземач на дејноста<sup>66</sup>. Впрочем и оваа одредба е во функција на заштита на положбата на вработените опфатени со преносот на претпријатието, односно со промената на работодавачот. Еvidентно, во случаите на пренос на претпријатието, односно промена на работодавачот, Законот за работните односи ги употребува термините „преносител“ и „стекнувац“.

Така, преносител е секое физичко или правно лице, кое поради пренесување, предвидено со законот престанува да биде работодавач во трговско друштво или делови на трговското друштво<sup>67</sup>. Следбеник, пак, е секое физичко или правно лице кое поради исто такво пренесување станува работодавач на трговско друштво или на дел од трговското друштво<sup>68</sup>.

Поштамту, сите права, обврски и одговорности на вработените работници опфатени со промената, новиот работодавач е должен да ги обезбеди најмалку за една година, односно до истекот на договорот за вработување, односно колективниот договор којшто го обврзува претходниот работодавач<sup>69</sup>. Во духот на Директивата е и одредбата од законот со која се предвидува дека ако поради промена на работодавачот се влошаг правата од договорот за вработување и работникот загоа се откаже од договорот за вработување, работникот има еднакви права, како да го откажал договорот за вработување од деловни причини. При тоа, при одредувањето на отказанот рок и правото на отпремнина се зема предвид работниот стаж кај дрвјацата работодавачи<sup>70</sup>. Исто така, согласно

<sup>62</sup> Закон за работните односи, „Сл. весник на Р. Македонија“, бр. 62/05, член 5, став 1, точка 11.

<sup>63</sup> За ова видик: Т.Беличанец и Миладинова, Д. „Западниот на правата на работници во случај на стапајуна промена или пренесување на претпријатие, бизнис или дел од бизнис од едно во друго трговско друштво“, Деловно Право, година XII, бр. 25, Скопје, 2011, стр.78-79.

<sup>64</sup> Закон за стечај, „Сл. весник на Р. Македонија“, бр. 34/06.

<sup>65</sup> Закон за работните односи, чл. 68, ст. 1.

<sup>66</sup> Закон за работните односи, чл. 68, ст. 5.

<sup>67</sup> За ова видик: Закон за работните односи, чл. 68-а, ст. 6.

<sup>68</sup> За ова видик: Закон за работните односи, чл. 68-а, ст. 7.

<sup>69</sup> Закон за работните односи, чл. 68, ст. 2.

<sup>70</sup> Закон за работните односи, чл. 68, ст. 3.

со Директивата 2001/23/EZ<sup>71</sup> и одредбата во Законот за работните односи според која претходниот и новиот работодавач на работникот солидарно му се отговори во обезбедувањето за сите побарувања настанати во случај на отказ кога се влошени положбата и правата на работниците независно од нивната волја<sup>72</sup>.

Преносот на трговското друштво или делови на трговското друштво е можен само врз основа на Законот за работните односи или врз основа на други прописи, кај сите пренесувања на трговско друштво или делови на трговско друштво на друг работодавач како резултат на за- конски пренос или спојување. Под пренесување на трговското друштво или делови на трговското друштво се подразбира пренесување на економскиот ентитет кој го задржува својот идентитет, т.е. организирано груирање на ресурсите со цел за извршување на стапанска дејност, без разлика на тоа дали таа активност е основна или споредна. Пренесувањето се однесува на трговските друштва кои се занимаваат со економски активности без разлика дали работат со добивка или не<sup>73</sup>.

И покрај тоа што одредбите од измените и дополнувањата на Законот за работните односи од 2010 година, се во функција на хармонизација на работното законодавство со правото на ЕУ, има повеќе одредби коишто во најмала рака можеме да ги сметаме како лоши превод во поглед на имплементирането во националното законодавство. Така, согласно со законот, независно од правната причина за пренесувањето и независно од фактот дали правата за сопственост се пренесени, стекнувајќи се за правно или физичко лице належеше да продолжи како работодавач во извршувањето на задачите или активностите на претходниот работодавач или во слични задачи или активности, за период не пократок од една година<sup>74</sup>. Согласно со оваа одредба се наметнува заклучокот дека работодавачот - стекнувајќи има обврска да продолжи да работи најмалку уште една година. Прашането кое се поставува е „врз основа на која одредба од Директивата 2001/23/EZ е обврската на работодавачот - стекнувајќи да продолжи со лежноста којашто ја вршел работодавачот - преносител“? Во споменатата Директива рокот од „најмалку една година“ е поврзан со обврската на работодавачот - стекнувајќи да ги обезбеди сите услови за работа на вработените чии договори за вработување се пренесени од страна на работодавачот - преносител.

Заштитата на работниците во случај на пренос на претпријатијата го опфаќа и нивното право на учество во одлукувањето за прашања од значење за положбата на вработените во случај на реструктуирање. Програмот на информирање и консултирање во Законот за работните односи се резултат на имплементирането на соодветната директива на ЕУ. Така, според законот е утврдена должност на работодавачот – преносител и на работодавачот – стекнувајќи, да ги информираат синдикалните организации и да ги консултираат истите со единствена цел да се постигне договор за:

- утврдниот или предложениот датум на пренесување;
- причините за таквото пренесување;
- правните, економските и социјалните импликации за работништите и

– предвидените мерки во врска со работниците<sup>75</sup>.

Во случај кога работодавачите (преносителот и стекнувајќи) предвидуваат мерки во врска со нивните работници, тие се должни навремено да се консултираат со представниците на синдикалните организации на нивните работници во врска со таквите мерки, за да се постигне договор. Со тоа заклучуваме дека процесот на информирање и консултирање е неопходен и секогаш се случува пред промената на работодавачот.

Обврската за информирање којашто е неопходна пред пренесувањето на правата и обврските кои произлегуваат од работниот однос на работниците кај работодавачот – преносител на работодавачот – стекнувајќи се однесува и на работниците кај работодавач кај кого работниците немаат синдикална организација<sup>76</sup>.

И на самиот крај, одредбата според која работниците и нивните претставници кои сметаат дека се оптетени поради не исполнување на обврските што произлегуваат од пренесувањето, можат да побараат судска заштита<sup>77</sup>. Судската заштита, согласно со Директивата 2001/23/EZ е предвидена откако ќе бидат испрени сите други правни средства.

<sup>71</sup> За ова види: Директива 2001/23/EZ, чл. 3, ст. 1.

<sup>72</sup> За ова види: Закон за работните односи, чл. 68, ст. 4.

<sup>73</sup> За ова види: Закон за работните односи, чл. 68-а, ст. 1 и 2.

<sup>74</sup> За ова види: Закон за работните односи, чл. 68-а, ст. 4.

<sup>75</sup> За ова види: Закон за работните односи, чл. 68-б, ст. 1.

<sup>76</sup> За ова види: Закон за работните односи, чл. 68-б, ст. 7.

<sup>77</sup> За ова види: Закон за работните односи, чл. 68-д.

*Todor KALAMATIEV, Ph.D.  
Ljubinka KOVACEVIKJ, Ph.D.  
Aleksandar RISTOVSKI, Ph.D.*

## **PROTECTION OF THE RIGHTS OF EMPLOYEES IN CASE OF CHANGE OF EMPLOYER IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE REPUBLIC OF SERBIA (comparative analysis)**

### – Summary –

The corporate restructurings and their legal consequences for the workers are significant issues that are subject to regulation of the EU law. They are a particular subject of interest to the European labour law, where the nexuses of EU's economic and social paradigm are interpreted. Only the combination of company and labour law and the reconciliation between the economic and social paradigm of the EU can create a proper balance between flexibility and security as a necessary precondition to achieve an economic growth and employment protection at the same time.

Restructuring is a broad term that essentially involves the reorganization of the trade companies (employers) in order to avoid their insolvency, but this is also aimed at improving the competitiveness of the companies. In the first case, the restructuring is associated with reorganization in a bankruptcy procedure while in the second case, with reorganization that is carried out through status changes, transfer of the undertakings or their parts, collective redundancies and etc.

The basic rules which are of an importance to the transfer of the undertakings are regulated by the Council Directive 2001/23/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses (Transfer of Undertakings Directive). The legal regime of the employer's change (transfer of undertakings) and the protection of employees is a part of the positive legislation of the Republic of Macedonia and Republic of Serbia.

**Бојана ВЕЛКОВСКА,  
Судија во Основен суд Скопје 2 - Скопје**

## **ВЛИЈАНИЕТО НА СТАТУСНИТЕ ПРОМЕНИ ВО ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ВРЗ ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ СО ОСВРТ НА ПРИМЕНата НА Чл. 78 од ЗРО (ПОНУДА НА НОВ ПРОМЕНЕТ ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ)**

### Статусни промени на друштвото (промена на работодавачот)

Статусните промени на трговските друштва се дефинирани во Законот за трговските друштва. Согласно со член 3 став (1) точка 47) од Законот за трговските друштва, „статусни промени“ означуваат присоединување, спојување и поделба на трговските друштва на начин и според условите определени со овој закон, а е уредено со членовите од 517 до 537. До присоединувањето или спојувањето доаѓа поради потреба од концентрација на капиталот, пазарот, ресурсите и др., а до поделба на друштвата поради ситечнето на капиталот, технологијата и слично. Присоединувањето е постапка во која едно друштво или повеќе друштва, го пренесува односно го пренесуваат целиот свој имот заедно со обврските на друго друштво, и со тоа друштвото кое се присоединува престанува да постои, без пригој да биде спроведена постапка за ликвидација.

Спојувањето е постапка во која две или повеќе друштва се спојуваат на начин што нивниот имот заедно со обврските се пренесуваат на друштвото што го основаат и тие престануваат да постојат, без пригој да се спроведе постапка за нивна ликвидација, при што, двете, или сите друштва кои се спојуваат престануваат да постојат, а се основа едно ново друштво.

При присоединувањето друштвото што ги презема друштвата и натаму постои, а друштвото односно друштвата што се присоединуваат престануваат да постојат.

Едно друштво може, преку поделба, истовремено да го пренесе сиот имот и обврски на две или повеќе новоосновани или постојни друштва и во таков случај станува збор на раздвојување со основање, од-